



Адреса: “Широк Сокак” 60; 7000 Битола; Македонија
Лиценца – “А” категорија; тел: 047/228 185; факс: 047/203 001



БЕЛГРАД

1 ден (четврток – 08.03.2018): БИТОЛА

Состанок на групата на паркингот пред спортската сала „Младост“ во 21:30 часот. Поаѓање за Србија во 22:00 часот. Ноќно патување, со кратки попатни одмори и царински формалности. Патот води покрај Прилеп, Велес, Скопје, Врање, Лесковац, Ниш...

2 ден (петок – 09.03.2018): БЕЛГРАД

Пристигнување во Белград во утринските часови. Посета на трговскиот центар Ушче и слободно време за шопинг. После пладне сместување во хотел. Слободно време за одмор. Вечерта факултативна организирана вечера со комплетно мени и музичка програма. Враќање во хотелот. **Ноќевање.**

3 ден (сабота – 10.03.2018): БЕЛГРАД – НОВИ САД

Појадок. После појадокот, поаѓање за целодневна факултативна посета на Нови Сад. Разглед на градот со стручен водич: посета на Петровардинската Тврдина, улицата Дунавска, катедралата Св. Марија, Соборната Црква, плоштадот и споменикот Светозар Милетиќ, Народниот Театар... Слободно време за индивидуални активности и прошетки низ Нови Сад. Во вечерните часови враќање во Белград. **Ноќевање.**

4 ден (недела – 11.03.2018): БЕЛГРАД

Појадок. После појадокот одјавување од хотелот. Панорамски разглед на градот со стручен водич: Народното Собрание, Народниот Театар, црквата Св. Сава, црквата Св. Марко, Теразије, Дедиње, Мостовите на Сава, најпознатата Кнез Михајлова улица, Калемегдан - белградската тврдина... Поаѓање за Македонија во попладневните часови.

Цена на аранжманот: 4.980,00 денари

- Доплата за еднокреветна соба: 30% од износот на аранжманот

Цената на аранжманот вклучува:

- Автобуски превоз на горенаведената релација
- 2 ноќевања со појадок во хотел со 3 * во Белград
- Разглед на Белград со стручен водич
- Организација, водство и реализација на аранжманот

Цената на аранжманот не вклучува:

- Посета и разглед на Нови Сад со стручен водич – 10€ по лице (минимум 35 лица за реализација)
- Туристичка такса – 1,3€ по лице од ноќ
- Организирана вечера со мени и музичка програма – 20€ по лице
- Патничко осигурување

Напомена: За реализација на овој аранжман, потребен е **минимум од 40 патници**, во спротивно, крајниот рок за известување околу евентуален отказ на аранжманот е најкасно 5 дена пред датумот на поаѓање. Организаторот на патувањето го задржува правото за измена на редоследот на поедини содржини во програмата.

Со оваа програма важат Општите услови на т.а. ТЕО ТРАВЕЛ и СКТМ.